

СОЈУЗ НА ИСТОРИЧАРИТЕ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

# ИСТОРИЈА



# ИСТОРИЈА

Година XLIV

Скопје 2008

Број 1-2

## СОДРЖИНА

### СТАТИИ-ПРИЛОЗИ

Стефан ПАНОВСКИ

Римските народни собранија..... 5

Александар АТАНАСОВСКИ

Институцијата император во Византија и зависноста на  
императорската власт од изборните колегии..... 23

Бобан ПЕТРОВСКИ

Византиската управа во Полог по уништувањето на  
Самуиловата држава..... 37

Драган ЗАЈКОВСКИ

Учество на епископите од Македонија на Вселенските и  
помесни собори во IV век..... 47

Габриела СИМОНОВА

Еретичките учења во Византија ( IV-V век)..... 59

Весна ТОДОРОВСКА

Павликијанството и неговото ширење во Македонија..... 71

Ivan BALTA

Problematika Julijanske akcije u Slavoniji  
te aktualizacija sličnih akcija u ostalim krajevima jugoistočne  
Europe..... 83

Ванчо ЃОРЃИЕВ

Последиците за ТМОРО во Струмичко од активноста на  
месниот комитет во Ново Село (1901-1902 г.)..... 101

<b>Далибор ЈОВАНОВСКИ</b>	
Грчко-бугарските односи и прашањето на Македонија во осумдесеттите години на XIX век .....	113
<b>Борче ИЛИЕВСКИ</b>	
Краток историјат на популационите теории (прилог кон проучување на историската демографија).....	127
<b>Страшко СТОЈАНОВСКИ</b>	
Инкорпорирање на Македонците муслумани како дел од македонската нација.....	141
<hr/>	
<b>НАСТАВА</b>	
<b>Невена ПЕТКОВСКА</b>	
Наставна техника “Од размислување до сознание” употребена во наставата по историја.....	159
<b>Игор КОМЛЕНАЦ</b>	
За легијата во време на римската Република.....	165
<hr/>	
<b>ПРИКАЗИ</b>	
<b>Мая АНГЕЛОВСКА ПАНОВА</b>	
HERESY AND IDENTITY IN LATE ANTIQUITY, ed. by E. Iriginschi, H.M. Zellentin (Texts and Studies in Ancient Judaism). Mohr Siebeck, Tübingen 2008, 407.....	173
<b>Соопштение (извинување)</b> .....	179

In memoriam

Проф. ДУШИЦА ПЕТРУШЕВСКА  
(1920 – 2008)

СТРАШКО СТОЈАНОВСКИ

## ИНКОРПОРИРАЊЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ МУСЛИМАНИ КАКО ДЕЛ ОД МАКЕДОНСКАТА НАЦИЈА

### Вовед

Континуираниот прогрес на македонската нација, по крајот на Втората Светска војна, се одвивал во рамките на новосоздадената федерална единица НР Македонија (од 1963 г. СР Македонија), која била дел од федеративната единица НФР Југославија (од 1963 година во СФР Југославија), како и Пиринскиот дел на Македонија (до судирот во Информбирото, во 1949 година). Институционалниот контекст бил обезбеден во рамките на НР (СР) Македонија, но високиот степен на централизација воведен со уставот на ФНРЈ во 1947 година, како и раскинот со Информбирото, воведувањето на колективизацијата и национализацијата, како дел од новиот идеолошки систем, влијаеле за развојот на националната конструкција во однос кон македонската нација-држава.

Развојот на глобалната светска политичка сцена, во втората половина на шеесетите години, како и внатрешните случаувања во рамките на СФР Југославија, со Брионскиот пленум од 1966 година, доведоа до значителни промени во интелектуалните струења во рамките на федералните единици. Студентските раздвижувања во Европа во 1968 година, доведоа до слични струења и во Југославија. Во исто време, кај младата интелигенција се развива либерализмот и национализмот. На почетокот на седумдесеттите се креираат нови подмладени партиски раководства кои се носители на таканаречениот либерален комунизам. Исто така, се посилни се интенциите за спроведување на децентрализација и донесување на нов устав. Со промените на уставот на СФРЈ, од 1973 година и официјално како носители на националниот суверенитет се признаени Македонците, Црногорците и Муслиманите во Босна и Херцеговина, а трите републики се здобија со право самостојно да одлучуваат за сопствената судбина<sup>1</sup>. Во следниот период, внатрапартиските

<sup>1</sup> Poulton, Hough, *The Balkans: Minorities and States in conflict*, Abahus, London, 1994, стр. 39.

препукувања доведуваат до победа на антилибералистите<sup>2</sup>. Сепак, во рамките на СФРЈ се извршени значајни промени во насока на децентрализација на федералните субјекти, со што бил трасиран патот за нејзиното идно дезинтегирање<sup>3</sup>.

Во решението за прогласувањето на АСНОМ за највисок орган во членот 1 се вели: “...основајќи се на суверената волја и правојто на самоопределение на народот на Македонија”. Се чини дека во овој контекст, под поимот народ се подразбира целокупното население на Македонија, со што се гради основа за конституирање на нацијата или народот на територијална основа<sup>4</sup>. Во уставот од 1946 година, НР Македонија е дефинирана како “народна држава со републиканска форма на влада”, додека според уставите од 1953 и 1963 година, како “социјалистичка демократска држава на работничкиот народ на Македонија”. Во уставот од 1974 година, “Социјалистичка Република Македонија е национална држава на македонскиот народ и држава на албанската и турска народносост во неа”. Ваквиот приод потекнува од етнографската

<sup>2</sup> Антилибералистичкиот удар на сојузно ниво е извршен на 21-та седница на ЦК на СКЈ, а во рамките на СРМ, на 27-та седница на ЦК на СКМ, кога на местото на либералистичкото крило на Крсте Џрвенковски, се враќа Лазар Колишевски, поставувајќи го Глигор Чемерски за прецедател на СКМ. Види, Велјановски, Новица, *Македонија 1945-1991, Државност и независност*, ИНИ, Скопје, 2002, с. 277-285.

<sup>3</sup> Велјановски, цит. труд, с. 221-305. Глигоров, Киро, *Македонија е се ишто имаме*, Култура Скопје, 2002, стр. 133-137.

<sup>4</sup> Кај граѓанското-територијално, западно сваќање на моделот на нацијата, националниот идентитет подразбира заеднички простор за живеење како и зеднички институции.

Како пандан на ваквиот модел се развива ориенталниот модел. Наречен етнички модел, источниот концепт на сваќање на националниот идентитет нуди известни новитети. Додека во западниот модел можете да изберете на која нација ќе припаѓате, дотолку во источниот сте член на истата од самото раѓање. Во ориенталниот модел е апсолутно невозможно да се избира на која нација ќе припаѓате.

Источниот модел нуди истакнување на улогата на семејството. Семејството е база, темел, основа, за каква и да е општествена надградба, а со тоа и основа за градење на националниот идентитет. За разлика од западниот модел кој ја истакнува територијата, со источниот семејството, родот и крвното сродство се темел на идентитетот. Со тоа местото на институционалното право и закони во западниот, **граѓански модел**, на исток (етничкиот модел) се заменети со доминација на обичајното право и јазикот на соодветниот етникум или род. Притоа нацијата е еден вид на надсемејство. Види, Smit, Antony D. *Nacionalni identitet*, Biblioteka XX vek, Beograd, 1997, стр. 73-105.

ективистичка формула, од амандманите на претходниот Устав, од 1 година, кога СРМ е дефинирана како “суверена национална држава на македонскиот народ и држава на албанската и турска народност и на етничките групи во неа...”<sup>5</sup>.

Наметнувањето на единствен национален идентитет на македонските национални држави, со исклучок на Југославија (се дели на СФРЈ), стана главна цел во нивната официјална политика. Установите од почетокот на нивното постоење, тие се обидуваат да ги поддржат етничките линии на разграничување, како поистоветување со нивните територии, со цел да воспостават цврсти етнички и политички граници<sup>6</sup>. Подемот на национализмот и либерализмот на властите на СФРЈ, придонеле за развивање на националната стратегија на сите федерални републики, вклучително и во СР Македонија. За прв пат, по периодот непосредно по крајот на Втората светска војна, се почувствуваја вистинско раздвижување во македонското општество, од аспект на институционално усвртување на колективниот национален идентитет. Во оваа насока и иницијатива на македонците муслумани да се инкорпорираат како неправен составен дел на македонската нација. Како што може да види погоре, во овој период, критериумите за заедништвото се дефинирани. Додека преетходно, носителот на заедништвото кај македонците на население е религијата, сега нацијата-држава ги објективира заедничките етно-јазични црти.

### *Поздавањето на Републичката заедница на Културно-научништвени фестивали на Македонците муслумани*

Паралелно со процесите на подем на национализмите во СР Македонија<sup>7</sup>, доаѓа до појавата на тенденциите, одредени отектуалци кои се дел од муслуманското население кое го зборува на македонскиот јазик, да се идентификуваат како дел од македонската нација. Како што претходно споменавме, монополот во формирањето на македонската нација го имало македонското христијанско братство, а муслуманите кои го зборувале истиот јазик со

шевски, Иван, *Нација или нација?*, МИ-АН, Скопје, 2003, стр. 97-112.

Гибауер, Улф, Динамиката на етничноста: идентитетот на Помаците. Во издавање на заводот за Етнологија, *Етно-Антропоологија*. Природно-математички факултет Скопје, 2002, стр. 80.

Види и мисли на албанскиот, репрезентиран преку радикалните испади во 1968 година, и македонскиот, кој е претставен од либералистичкото и национално либерално сопствено съставот на СКМ. Види, Велjanовски, цит. дело, стр. 277-285.

мнозинството, биле нарекувани врз основа на претходно постоечките категоризации. Периодот на 70-те години го означува времето на нивното “национално будење”, а со тоа и инкорпорирање во македонската нација. Основниот двигател на овие процеси била интелигенцијата, групирана во Републичката заедница на Културно-научните манифестации на Македонците муслумани (РЗ на КНМ на ММ). Околу процесот на создавањето на ова здружение постојат главно две гледишта, според кои се гради сликата за националната природа на Македонците муслумани: 1) Дека здружението е формирано под влијание на централните власти во Скопје. Оттука произлегува дека нивното национално будење е наметнато, или барем стимулирано од институциите на македонската нација-држава, со што се поткопува легитимноста на нивната национална определба; и 2) Дека здружението е формирано самоиницијативно, од страна на интелектуалците Македонци муслумани, што ја поткрепува тезата за нивното македонско национално самоопределување и непобитниот факт дека уште од конституирањето на Македонија како политичка единица, со Првото заседание на АСНОМ, Македонците муслумани се интегрален дел од македонската нација (народ).

Прв пат на високо ниво за прашањето на Македонците муслумани се разговарало на Секретаријатот на ЦК на СКМ, на седницата одржана на 17. септември 1970 година<sup>8</sup>. Притоа се говорело дека муслманите кои што говорат Македонски јазик се од словенско потекло, по националност се Македонци и се интегрален дел на македонската нација<sup>9</sup>. Овој настан се смета за историски меѓник и пресвртница во односот на нацијата-држава кон оваа категорија на население.

Според првото гледиште, во 1970-те и 1980-те, за време на Југословенскиот период, тогашната републичка влада на Македонија се ангажира во напорите да ги убеди Македонците муслумани да ја фокусираат нивната културна лојалност и идентитетот на заедницата за нивно вклучување во рамките на пошироката “Македонска нација/народ”<sup>10</sup>. Движењето за еманципација на Македонците муслумани, репрезентирано преку активностите на РЗ на КНМ на

<sup>8</sup> На 10 септември 1970 година Секретаријатот на ЦК на СКМ објавува кратко соопштение во кое се вели дека “историски и научно е сосема јасно дека муслманите од словенско потекло во СР Македонија кои говорат македонски јазик се Македонци”. Види, Нова Македонија 11.9.1970, стр 1.

<sup>9</sup> Тодоровски, Глигор, *Демоѓравскиите процеси и промени во Македонија од почетокот на Првата Балканска војна до осамостојувањето на Македонија*, ИНИ, Скопје, 2001, стр. 380,381.

<sup>10</sup> Fraenkel, Eran, "Turning a Donkey into a Horse: Paradox into Identity of Makedonci Muslimani", in: *Balkan forum*, ISSN 0354-3013.-Vol.3, No. 4(13), (December 1995), NIP Nova Makedonija, Skopje, 1995, стр. 154.

ММ, е резултат на националистичката еуфорија во 1970-те години, кога за прв пат било изнесено политичкото мислење дека муслуманите кои зборуваат на македонски јазик по својата национална припадност се Македонци<sup>11</sup>. Според одделни податоци, формирањето на Активи на Македонците муслумани, било нешто порано од формирањето на РЗ на КНМ на ММ. Ваквата иницијатива дошла од новинарот Васко Поповски, кон крајот на 1970-та и почетокот на 1971 година<sup>12</sup>. Исто така постоела и претходна иницијатива подржана од Комисијата за национални малцинства при ЦК на СКМ, во седумдесеттите години, кога бил одржан состанок во просториите на ИНИ-Скопје<sup>13</sup>.

Според другото гледиште, РЗ на КНМ на ММ била формирана самоиницијативно од Македонците муслумани во Реканскиот крај. Се формирал иницијативен одбор од редот на Македонците муслумани, кој ја создал концепцијата и физиономијата на идната организациона поставеност<sup>14</sup>. Во средината на седумдесеттите години на XX век, интелектуалци Македонци со муслуманска вероисповест од Долна Река ја пласираат идејата за формирање на здружение за национално осознавање. Притоа, една група го посетила секретарот на ЦК на СКМ, Славко Милосавлевски, на која се разговарало за реализирање на оваа идеја.<sup>15</sup> РЗ на КНМ на ММ е формирана во с. Ростуша, на 10. ноември 1979 година<sup>16</sup>. РЗ на КНМ на ММ, била формирана како резултат на либерализацијата во општествено-политичките односи во Македонија, во седумдесеттите години на XX век. Кованицата *Македонци муслумани* е прифатена на Првите КНС на ММ (10.11.1979) во с. Ростуша, со цел да се “*одземаат адунатиите на националниите душегржници, албански и турски националисти за да не можат да ја ријат меѓу исламизираниите*

<sup>11</sup> Синадиновски, *Националното прашање и меѓунационалните односи кај нас*, Скопје 1988, стр. 123-156.

<sup>12</sup> Тодоровски, цит. дело, стр. 405,406.

<sup>13</sup> Ibidem, стр. 406.

<sup>14</sup> Лиманоски, Нијази, *Исламизацијата и етничките промени во Македонија*, Скопје 1993, стр. 376,377.

<sup>15</sup> Оваа група ја сочинувале: Нијази Лиманоски, Јусуф Јусуфоски, Саме Лимани-Жарноски, Мехмед Нуредински, Екрем Мустафоски, Фазлија Османоски, Реџо Муслиоски, Исмет Мерсоски, Нуредин Нурединоски, Исејн Цафери, Идриз Незири, Лиман Сулошки, Лиман Зејнилоски, Недип Муслиоски, Шабан Деари, Абдула Сејдиу, Дрита Незири и Абдула Салиу. Види, Оцески, Абдула, *Долнорекански витали и йорои, зајиси на учитељот*, Македонска ризница, Куманово, 2005, стр. 30.

<sup>16</sup> Ibidem, стр. 35.

*Македонци ѝаролаиш: „Еште ќе ве њокаураат”*<sup>17</sup>. РЗ на КНМ на ММ се настанати како револт од недоволната прифатеност од матичниот народ и држава<sup>18</sup>. На втората културно-научна средба на Македонците муслумани, што е одржана во Пласница на 17 мај 1980 година, бил усвоен Статут на манифестациите и други документи за работа<sup>19</sup>.

РЗ на КНМ на ММ преземале разни форми на активност. Биле организирани научни предавања, воспиоставени односи на соработка со печатот и телевизијата, организирани изложби, симпозиуми, понатаму под нивна закрила се организирани културно-уметнички и фолклорни здружеженија и слично<sup>20</sup>. Тие, исто така, истапуваат во научните расправи во насока на одбрана на нивната припадност кон македонската нација. Но, од друга страна, Галаба Паликрушева, во својот докторски труд од втората половина на 60-те години на XX век, истапува со гледиште за Македонците муслумани како посебна етничка суб-група. Слични гледишта за Македонците муслумани, како посебен етнос изнесува и Јаким Синадиновски во 1988 година<sup>21</sup>. Овие гледишта се отфрлени од некои други проучувачи на оваа проблематика, како и од Претседателството на РЗ на КНМ на ММ<sup>22</sup>.

Членовите на ова здружение биле активни во однос на политичката мобилизација на населението, во прилог на нивното македонско национално изјаснување на официјалните пописи. Пред пописите на населението и домаќинствата од 1971 и 1981 година, видни интелектуалци работат за анимирање на населението, во прилог на македонското национално изјаснување<sup>23</sup>. Една од основните

<sup>17</sup> Лиманоски, Нијази, *Исламската религија и исламизираните Македонци*, Македонска книга, Скопје, 1989, стр. 124. Отпорот против менувањето на албанските презимиња, со македонски кои го имале завршетокот “СКИ”, кај многумина во Река бил доживуван како чин со кој би била загрозена и нивната религиска припадност. Така Абдула Оцески, како иронија на претходното, го сменил своето презиме во 1983 година во Оцески, да асоцира на Македонец, по примерот на Попоски, водејќи сметка да не се изгуби верскиот белег. Види, Оцески, цит. дело, стр. 43.

<sup>18</sup> Лиманоски, Нијази, *Исламизацijата и етничките промени...*, стр. 351.

<sup>19</sup> Ibidem, стр. 378.

<sup>20</sup> Ibidem, стр. 378-391.

<sup>21</sup> Јоаким Синадиновски во еден свој труд од 1988 година, тврди дека Македонците муслумани поради одредени историски, социолошки и верски причини не претставуваат дел од македонскиот народ и како такви претставуваат посебна етничка група. Професорот Синадиновски тврди дека извршената замена на христијанската со муслуманска религија го прекинала духовниот континуитет, што влијаело во однос на создавањето на националната свест. Види, Синадиновски, цит. дело, стр. 123-156.

<sup>22</sup> Лиманоски, Нијази, *Исламизацijата и етничките промени...*, стр. 17.

<sup>23</sup> Оцески, цит. дело, 41.

насоки на активност во насока на промовирање на македонската национална припадност, било настојувањето да се заменат албанските форми на презимињата со соодветната форма со македонски завршеток. Националното будење во Реканскиот крај е пропратено со дејноста на поетот Саме Жарновски и неговата стихозбирка “Распукани бигори”<sup>24</sup>. Во периодот од 1981 до 1993 година функционира КУД Радички Бисери, кое било формирано од РЗ на КНМ на ММ<sup>25</sup>.

### ***Конфузија во националниот иденититет на Македонциите муслумани: Јазик и(или) Религија***

Во рамките на анализата на општеството и идентитетите во него единствено од аспект на националната рамка, не нуди простор за културниот плурализам, кој од своја страна ги промовира културната разнообразност, разликите меѓу различните верувања, идеите и животните стилови на одделни заедници, групи и асоцијации, во рамките на едно општество<sup>26</sup>. Во основите на формирањето на македонската нација, како и кај повеќето нации во регионот, не бил оставен доволно простор за создавање на верски плурализам<sup>27</sup>. Иако и кај христијаните и кај муслуманите во колективната меморија постои свест за заедничко потекло, постои извесна тенденција истата да се ревидира врз база на религиските разлики. Еден од основните елементи во националното конституирање е јазикот, кој е параметар на обединување со македонците христијани, но религиската припадност ги исклучува од истите и ги интегрира во пошироката муслуманска заедница на различни етникуми.

Покрај македонската влада, која се ангажирала во охрабрување на населението за прифаќање на македонско, наместо турско и албанско образование, тука се вклучува и Републичката заедница на Културните Манифестации на Македонците муслумани, која организира многубројни културни настани и манифестации посветени на Македонците муслумани. За Франкл (Fraenkel), иако промените на кои биле подложени Македонците муслумани, не биле ни малку слични со наметнувањето на националниот идентитет преку промена на верата кај Помаците и Турците во Бугарија, сепак ваквата

<sup>24</sup> Лиманоски, Нијази, *Исламската религија и...*, стр. 107.

<sup>25</sup> Оцески, цит. дело, стр. 60, 61.

<sup>26</sup> Младеновски, Ѓорѓи, Антрополошки огледи, Аз-Буки, Скопје, 2006, стр. 177.

<sup>27</sup> Лиманоски, Нијази, *Исламизацijата и етничките промени...*, стр. 352.

политика на нацијата-држава, неминовно била толкувана како порака дека Македонците муслумани треба политички и културно да се дистанцираат себе си од останатите муслумански групи. Изразената цел на овие напори била да се промовираат не-деноминационални или супра-деноминацијолни<sup>28</sup> идентитети помеѓу Македонците муслумани, што требало да опстане засновано на концептот на македонството<sup>29</sup>.

Еквивалент на денешната состојба околу конфузниот идентитет кај Македонците муслумани, наоѓаме на тлото на Македонија кон крајот на Османлиското владеење. Доколку границите на оваа група во однос на опкружувачките ентитети се дефинирани преку религијата, од една страна и јазикот од друга, слична е состојбата со македонското словенско христијанско население кон крајот на Османлиското владеење. Она што денес се Македонската, Турската и Албанската нација за Македонците муслумани, во почетокот на XX век биле Грчката, Бугарската и Српската нација за македонското словенско, христијанско население во Македонија. Во овој период, дефинициите на националноста предложени од грчките научници, значително се потпираат врз религијата и врз влијанието што повеќе стотини години наназад, го имала Вселенската патријаршија врз христијанското население. Од друга страна, бугарските автори на националната стратегија го истакнуваат јазикот, кој бил видлив знак, на кој се базирала бугарската национална и црковна афтономија од Вселенската патријаршија. Од овој конфликт, заедно со политичкиот сплет на околности, поврзани со националното македонско самоидентификување, се изродила македонската нација, како посебна група, која не припаѓа ниту на бугарската јазична, ниту на грчката религиска шема. Се поставува прашањето дали денешната, помалку или повеќе еквивалентна состојба, може да доведе до диференцирање на нова етничка група на *Македонциите муслумани*. Секако, истата нема предуслови за изградба на посебен државен и национален ентитет, но можно е барем делумно дистанцирање од македонската нација и во најмала мера отворено профилирање на субгрупната припадност.

Мешањето на религијата и националноста во рамките на Османлиската империја, кај оваа категорија на население произлегува од монополот што го имале *Турциите-Османлии*, како носители на религиозниот живот и институции, иако и кај нив се уште

<sup>28</sup> деноминационални (Eng.*denominational*)-се однесува на верата, односно степенот на религиската припадност и инкорпорираност во религискиот систем на одредена заедница. Види во Wehmeier (ed), Oxford advanced learners dictionary, London, 2003, стр. 335.

<sup>29</sup> Fraenkel, цит. дело, 154.

не бил развиен националниот феномен. За Благоја Корубин, денешната состојба сосема јасно ги раздвојува верата, која системски не е поврзана со националните белези, од националноста, која ја карактеризираат чисто етничко-националните белези, со примарна важност на јазикот. Секоја манифестација на верата во национална смисла, во модерни услови, се објаснува или со присуството на посебен бит развиен под влијание на факторот “вера”, или со остатоци од минатото во свеста на лубето, т.н. псевдонационални состојби<sup>30</sup>.

Паралелно со кампањата насочена кон Македонците муслумани, друг обид бил насочен кон македонските христијани (*Македонци*), со цел да ги прифатат Македонците муслумани како нивни сонародници, односно припадници на истата нација. Според Франкел (Fraenkel, 1995) целта, со други зборови, била да се “преобрратат” и Христијаните и Муслуманите Македонци во *Македонија*, како примарна потпора на нивниот себе-идентитет, наспроти религиските припојувања. Но ваквите обиди не ги дале очекуваните резултати<sup>31</sup>.

Гледајќи го од етичка перспектива односот помеѓу Македонците Христијани и Муслумани, двете заедници меѓу другите работи споделуваат заеднички јазик, како и културната и еколошка средина. Критичниот елемент кој тие не го споделуваат, оној кој од полемичка гледна точка ги прави Македонците “*Македонци*”, е Православното христијанство. Во оваа смисла, Православието на никој начин не се однесува на количината на индивидуалната или колективната религиозност, длабочината на верата, или моралните стандарди. На *Македонције*, Православието е попрво неопходен, ако не и доволен елемент на нивниот културен и комунален идентитет. Во оваа насока, сите *Македонци* се нужно Православни, иако не и сите Православни се *Македонци*. За Франкел, ваквиот религиски пристап на националната припадност, е суштината на *Македонија*<sup>32</sup>.

Постои гледиште, според кое за неможноста за полесно мултиконфесионално, но еднонационално интегрирање во рамките на македонската нација, делумно одговорноста и се припишува и на Македонската православна црква, како еден од основните институционални и духовни носители на македонскиот национален идентитет<sup>33</sup>. Притоа, предрасудите кои се создавале во рамките на заедниците на Македонците муслумани низ историјата, заедно со

<sup>30</sup> Корубин, Благоја, *Македонски Историо Социолингвистички теми*, ММ, Скопје, 1994, стр. 125.

<sup>31</sup> Fraenkel, цит. дело, 154,155.

<sup>32</sup> Ibidem, стр. 155, 156.

<sup>33</sup> Лиманоски, Нијази, *Исламизацијата и етничките промени...*, стр. 361.

“политичкиот притисок на паносманизмот и панисламизмот”, се една од основните причини за не-создавањето на матична интелигенција и полесно интегрирање во рамките на поширокиот национален простор<sup>34</sup>.

Од друга страна, е гледиштето кое го опишува монолитниот карактер на Исламот како религија на сите Муслимани<sup>35</sup>. Националното прашање не постои во учењето на исламот. Ова наведува на констатацијата дека религијата и нацијата се едно. Крајните консеквенции на оваа теза е формирање на една единствена исламска нација-држава<sup>36</sup>. Некои од муслиманските заедници го прикажуваат исламот како наднационална категорија или пак национална религија. На пример групата Хуеј во Кина, поради разликите т.е. различната, исламска припадност, но со Кинески народен јазик, се јавува како одделен етнос во однос на останатиот дел од кинескиот народ<sup>37</sup>.

Религијата е општествена категорија, а религиозноста е индивидуален чин на верата. Исламската верска заедница во Македонија, како религиска институција се однесува на различни национални групи: Македонци, Албанци, Турци, Роми, Бошњаци и други. Но политичката доминација на одредена етничка група во рамките на оваа заедница овозможува градење на поволни услови за доминација во областа на идентитетската конструкција. Националната определба е врзана за улогата на “заштита на исламот”, при што, меѓу Македонците муслимани, националната мобилизација од страна на турскиот и албанскиот фактор, се врши “под закана” со паролата: “Ќе ве йокуарай”<sup>38</sup>.

Во оваа насока се вклопува погледот кон честото користење на терминот Турчин како заедничка одредница за сите муслимани,

<sup>34</sup> Ibidem, стр. 362.

<sup>35</sup> Во повеќето исламски земји исламот е сеуште основниот критериум за групниот идентитет и лојалност. За разлика од него Западот каде поделите најчесто се според територијата или нацијата, во случајот на исламот, религијата е основниот фактор кој ја гради разликата меѓу себе и другиот, братот и туѓинецот. За повеќето муслимани, исламот е се уште најприфатлива, а во кризни времиња, единствено прифатлива основа за политички афторитет. Тој представува најделотворен систем на симболи за политичка мобилизација. Види кај Бернард Луис, *Политичкиот јазик на исламот*, Евро-Балкан Прес, Скопје, 2006, стр. 7-9.

<sup>36</sup> Лиманоски, Нијази, *Исламската религија и...*, стр. 80.

<sup>37</sup> Ibidem, стр. 79.

<sup>38</sup> При уписот на децата во матичните книги, постојат примери кога родителите инсистираат “на децата да не им се менува религијата”, притоа мислејќи на националната припадност. Види Исто, стр. 87 и 116.

која не се однесува на расна или јазичка симбиоза, туку претставува традиционален остаток од Османлиската империја, кога Турците го симболизираат лицето на Исламот. За Лиманоски, верската самосвест кај Македонците муслумани, подоцна детерминирана како “турска”, ќе ја засени нивната национална припадност. Ова ќе внесе вистинска внатре-идентитетска конфронтација во оваа заедница, креирајќи услови за создавање на конфузија кога ќе стане збор за националното изјаснување во XX век. Припаѓањето кон исламската вера, било доживувано како припаѓање кон “турската вера”, што подоцна било трансформирано како припадност на турската нација<sup>39</sup>. Ваквиот поглед не е перцепција која се врзува само во Словенски рамки. Франкел дава пример кој се однесува на Албанците Христијани и Муслумани, кои едни со други се нарекуваат *Турчин*, односно *Гаур*. За Македонците муслуманот е *Друг/Туѓ*; независно од тоа дали муслуманот е “Словен”, “Албанец”, “Ром”, “Турчин”. Тој не е и не може да биде дел од заедничкото “нас”<sup>40</sup>.

Комбинацијата на македонскиот христијански поглед на она што дава содржина на *Македонција*, како и односот помеѓу христијаните и муслуманите, ја исклучува категоријата *“Македонци муслумани”*. За *Македонције*, инхерентниот конфликт помеѓу Православисто, како централен елемент на нивниот идентитет и Исламот, ги исклучува Македонците муслумани, *a priori*, од заедницата на Македонците на начинот на кој тие го замислиле тоа. За Франкел, за Македонците е невозможно да го ускладат концептот на *Македонец* со оној на *муслуман*, не само во однос на дефиниционите категории кои се однесуваат на нив самите и на светот, туку исто така и во однос на континуираната национална култура и политичка пракса која била трасирана од Македонската влада, уште од крајот на Втората Светска војна, за време на т.н Југословенски период, но која продолжува да се спроведува и по независноста на Република Македонија, по 1991 година<sup>41</sup>.

Имајќи го во предвид високиот процент кој во рамките на муслуманската заедница во Р. Македонија го има Албанското малцинство, како и фактот на близината на Косово и Албанија, во кои е доминантно албанското муслуманско население, нема сумневање дека Македонците муслумани се опкружени со културна околина, која е предоминантно Албанска<sup>42</sup>. Во однос на македонската христијанска и албанската средина, Македонците муслумани имаат различна религиска, лингвистичка и културна зона на

<sup>39</sup> Лиманоски, Нијази, *Исламизацијата и етничките промени...*, стр. 367.

<sup>40</sup> Fraenkel, цит. дело, стр. 156.

<sup>41</sup> Ibidem, стр. 156,157.

<sup>42</sup> Ibidem.

разграничување. Како малцинска популација, преку процесот на муслуманските мешани бракови<sup>43</sup>, Македонците муслумани се предмет на перманентна и постојана асимилација во однос на албанското мнозинство. Македонците муслумани во прв ред живеат во рурални средини, а оние кои се иселуваат во градовите, претежно во западниот дел на Македонија и во Скопје, се подложни на албанизација и турцизација. Според д-р Митко Панов, постои тенденција дел од Македонците муслумани национално да се изјаснуваат како “Муслумани”. Затвореноста и конзервативноста, влијаела кај Македонците муслумани да се создаде чувство на отуѓеност и на тешки психички трауми. Заостанувајќи на економски план, тие неминовно заостанувале и на образовно и културно ниво, што, од друга страна, овозможувало лесно да се манипулира со нив<sup>44</sup>. Во почетокот на 1980 година е забележан примерот со с. Долно Количани-Скопско, во кое жителите се Македонци муслумани со говорен и мајчин Македонски јазик, кои се доселени од с. Жировница, Реканско. Имено, некои од жителите не отстапувале од тезата дека се Турци, притоа изедначувајќи го мухамеданството со овој термин кој по дефиниција има национално значење. Слични примери има во с. Бачиште-Кичевско, каде што постојат луѓе кои тврдат дека имаат “албанска вера”<sup>45</sup>. Креирањето историска свест, во која религиската припадност се изедначува со националната, е присутна и на други места на Балканот<sup>46</sup>. Ваквата идентитетска конфузија е остаток од милетскиот османлиски систем и доцното инкорпорирање на нацијата-држава, во вистинска смисла, на просторите на бившата Османлиска империја, што особено се чувствува во географски поизолирани подрачја. Во овој контекст, е неретко и Босанските муслумани (Бошњаци), иако релативно компактни како новодојденци, да се асимилираат преку мешаните бракови со

<sup>43</sup> Според Тодоровски во Битолското село Пошталево постоела интеракција меѓу Македонците муслумани и Албанците преку брачните односи. Она што е интересно е дека и покрај патријархалниот карактер на традиционалниот брак, во семејствата на Македонците во кои влегувала албанка, таа многу бргу имала доминантна улога, притоа наредните генерации на деца го усвојувале албанскиот јазик, како специфичен пример на асимилација. Во прилог на мешаните бракови со Албанци, речиси секогаш отстапува Македонката муслуманка. Види, Тодоровски, цит. дело, стр. 356 и 404.

<sup>44</sup> Ibidem, str. 383.

<sup>45</sup> Лиманоски, Нијази, *Исламската религија и...*, стр. 78.

<sup>46</sup> И кај Помаците во Бугарија, како една од верзиите за нивното потекло кружи приказната дека потекнуваат од османлиски војници кои се ожениле со локални бугарки, по што нивните деца имале “турска крв”, а бугарски јазик. Види, Брунбауер, цит. дело, стр. 106,108.

Албанците, особено кога се работи за сопружник да е Босанка. Слична е шемата и во однос на Македонците муслумани<sup>47</sup>.

Меѓу Македонците муслумани, процесот на асимилација не е универзален, ниту бројчано, ниту во однос на културната шема, кој резултира со парадокси, кои се отфрлени од креативниот етноисторицизам. Примери се последните изјаснувања на населението, во кои, дел од Македонците муслумани во Кичевско креираат слика за себе дека се Албанци, иако јазично се уште не се асимилирале. Сличен е случајот и со Македонците муслумани кои се повикуваат на своето Турско потекло, притоа ресоздавајќи ја историската слика за себе си. Изјаснувајќи се како Турци, тие бараат нивните деца да се едуцираат на Турски јазик и покрај целосното отсуство на истиот во генерацијата на нивните родители, кои го бараат истото. Кај локалните жители во Дебарско, Струшко и Река, се создаваат различни претстави во однос на нивното минато и историско потекло, што одговара на присутниот флуктуирачки идентитет. Населението кое се повикува на турските корени и лубето кои денес се самоидентификуваат како Турци, тврдат дека потекнуваат од доселената турска војска, како и од остатоци на Јуруките одреди, кои дошли во овие краеви во времето на востанието на Скендер-бег, или пак, дека се доселени од областа Коња во Турција (подоцна го заборавиле јазикот и биле словенизиирани). Според гледиштето дека се исламизирани со употреба на сила или доброволно, лубето не се секаваат на своите “каурски” предци и христијанското минато<sup>48</sup>. Франкел ова го толкува како негативен одговор на Македонците муслумани на употребливоста на алтернативниот идентитет кој не би се косел со нивниот основен поглед на светот. Тие создаваат перцепција, дека треба да се одречат од Исламот за доброто на *Македонското*, и намерно или не, тие го напуштаат “Словенството” во нивниот идентитет, што оди во корист на не-Словенското (Албанско или Турско) изразување на Исламот (Fraenkel, 1995: 159,160). Каракасиду го користи терминот “истории во огледало”, кој ја трансформираат историјата во национална историја и постоењето на нацијата-држава во сегашноста преку телевошко реконструирање на нејзиното божемно минато. Педигреата на националното потекло се конструираат, се дотеруваат и издолжуваат, а предците на нацијата стануваат средство за легитимирање на мнозинската група, процес типичен за националната изградба воопшто. Но секогаш во реалноста постои можноста ние да гледаме на погрешната страна на метафоричното огледало. Видиците што ни ги нудат таквите истории,

<sup>47</sup> Fraenkel, стр. 158,159.

<sup>48</sup> Тодоровски, Глигор, Демографските процеси и промени во Македонија од крајот на XIV до Балканските војни, ИНИ, Скопје, 2000, стр 227-229.

често се далеку од материјалната реалност, но илустрираат како може колективниот идентитет од сегашноста да ја искриви нашата слика за минатото<sup>49</sup>. Исламската религија многу често се доживува како “турска” или “албанска”, што доведува до неприфаќање на Македонците муслумани од страна на останатиот христијански дел на македонската нација. Ова доведува до создавање на услови за креирање на нови визии за минатото, во прилог на нивната национална определеност, во насока на нивното потекло од “Мат во Албанија” или од “Анадолија во Турција”, при што се создава колективна перцепција дека јазикот на нивните предци бил изгубен под притисок на новите словенски нации-држави на Балканот<sup>50</sup>. Турските креатори на идентитетот создаваат имагинативни верзии за потеклото, каде што различниот јазик се доживува како категорија наметната во минатото, со што се оправдува наводното исчезнување на турскиот јазик<sup>51</sup>.

Со “имползивно губење на вербата во прогресот на цивилизацијата” во самите центри на светскиот систем започна ерозија на универзалните тенденции и светот се соочи со експоненцијален раст на тенденциите на културна фрагментација. Овој процес на фрагментација се манифестира со движења за културна автономија, националистички движења, етнички движења, но исто така и во генералниот тренд кон сите форми на локална автономија<sup>52</sup>. Етничитетот е флуиден поим, изложен на промени кога се појавуваат нови економски услови и политичка солидарност. Поради својата многузвучност, етничитетот е амбивалентен и произволен идентитет кој може да значи различни работи за различни луѓе, во различни контексти и времиња<sup>53</sup>. Етничката фрагментација во литературата се означува како “Балканализација”. Таа фрагментација или “етнанизација” на светот и “етнификација” на нацијата резултира со пролиферација на нови идентитети, социјални групи и културни проекти. Сите тие, нови идентитети, групи или проекти, бараат да бидат признаени во јавната сфера како такви, без оглед на нивните аспирации, без оглед на тоа дали се спротивставуваат на етаблираниот поредок, сакаат да се интегрираат, само да се акомодираат, или пак инкорпорирајќи се во него, да го трансформираат<sup>54</sup>. Национализмот ја истакнува колективната

<sup>49</sup> Каракасиду, Анастасија, *Полиња жијпо, ридиштица крв*, Магор, Скопје, 2002, стр. 19.

<sup>50</sup> Лиманоски, Нијази, *Исламизацijата и етничките промени...*, стр. 7.

<sup>51</sup> Брундбауер, цит. дело, стр. 92.

<sup>52</sup> Младеновски, цит. дело, стр. 181.

<sup>53</sup> Каракасиду, цит. дело, стр. 148,149.

<sup>54</sup> Младеновски, цит. дело, стр. 181.

судбина на нацијата и ги потиснува личните искуства и сеќавања на индивидуите, заменувајќи ги со оние на националната група. Притоа, националната акција е практика раководена од норми, колективно донесени и колективно санкционирани<sup>55</sup>. Но кога се зборува за правата на етничките групи како заедници, се поставува прашањето како може да му се негира правото на развивање на својот идентитет на поединецот<sup>56</sup>? Македонците, кога градат однос кон Исламот како начин на живот и кон муслуманите во Македонија, како тело, одржуваат речиси универзално негативен поглед. На некој начин овој став е дури и поостар во однос на Македонците муслумани, кои во очите на Македонците имаат избор да бидат *Македонци*, ако се дистанцираат од нивната религијата, избор кој го немаат Албанците, Турците или Ромите<sup>57</sup>.

Во однос на презимињата во Долнореканскиот крај од периодот на Италијанско-Албанската окупација, за време на Втората Светска војна има остатоци на презимиња со албански завршеток, како на пример: Абази, Адеми, Халими, Салиу, Имери, Шабани, Мевледи и сл. Во периодот на т.н. “национално будење”, од крајот на втората светска војна па наваму, а со најголем интензитет во 70-те и 80-те години на XX век, голем дел од Македонците муслумани ги променија презимињата од албанска во македонска форма, како на пример: Арифоски, Кадриески, Одески, Пајкоски, Мусоски, Јакупоски, Рамаданоски и сл. Во однос на родовските имиња тие го носат карактеристичниот мијачки додаток “ци”, без разлика дали имаат предисламска или исламска форма. На пример родовите Пајковци, Казовци, Пластевци, Танасковци и слично<sup>58</sup>.

Кога се зборува за колективниот идентитет, конфузијата предизвикана од дилемата националната припадност да се поистовети со јазикот (Македонска), или религијата (Турска или Албанска), кај Македонците муслумани предизвикува колебливост кога е во прашање утврдувањето на принципот за изразување на националната лојалност. Лубето се чувствуваат непријатно кога поради албанската форма на презимињата, од пошироката македонска јавност се препознавани како Албанци. Но од друга страна, промената на презимињата со албански завршеток, со македонската варијанта кај многумина е претставена и доживеана како загрозување на верскиот идентитет<sup>59</sup>. Во прилог на последново е присуството на стравот од

<sup>55</sup> Каракасиду, цит. дело, стр. 27.

<sup>56</sup> Младеновски, цит. дело, стр. 188.

<sup>57</sup> Fraenkel, цит. дело, стр. 160.

<sup>58</sup> Лиманоски, Нијази, *Исламизацијата и етничките промени...*, стр. 325-327.

<sup>59</sup> Лиманоски, Нијази, *Исламската религија и...*, стр. 133.

христијанизација, по примерот со покрстувањето на бугарските муслумани со словенско потекло, кои покрај промената на имињата, насилено биле приморани да ја сменат и својата религија<sup>60</sup>. Ваквите стравувања досега се покажале како неоправдани и пред се, се израз на политичката манипулација врз оваа заедница<sup>61</sup>.

Импликациите за заедницата на Македонците муслумани биле значајни, и во однос на внатре-муслуманските односи, и во однос со Македонците. Способноста на лубето да одлучат “*кои се тие*”, е предизвикана од политичарите кои тврдат дека знаат “*кои тие нависишна се*”, како политичка одлука, а не културен или социјален критериум<sup>62</sup>. Се чини јасно дека инвенцијата на заедничкото Македонство не успеа да издржи, што, однесувајќи се на етнографските релации, ниту Македонците христијани, ниту Македонците муслумани не се потчиниле на идејата за заеднички културен идентитет<sup>63</sup>. Оцески го користи пејоративниот термин “*Торбеши*”, за Македонците муслумани, како фрустрација, се чини, подеднакво насочена и во однос на категоризаторите во лицето на Македонците христијани, кои не ја прифаќаат оваа религиски различна заедница, како рамноправен дел на македонскиот народ, односно нација, но и кон самоидентификувачкиот карактер на идентитетот на Македонците муслумани, кои “се уште не се познаваат доволно себе си, и најубаво се препознаваат како “*Торбеши*””<sup>64</sup>. Националното неприфаќање од страна на македонското христијанско мнозинство, речиси секогаш е проследено конструирањето на историски поглед во кој промената на верата се

<sup>60</sup> Помаците се сметани за Бугари, но со недостаток-нивната исламска религија. Затоа бугарската нација-држава во 1971-74 година (претходно вакви кампањи имало во 1912-1913, 1938-1944 и 1962-1964 г.), под плаштот на таканаречената “преродба”, презеде кампања за менување на муслуманските имиња во бугарски (христијански). Притоа како одговор, на од бугарската наука детектираната историската “насилна исламизација”, беше спроведена насилена христијанизација, како чин на национално хомогенизирање. Види, Брунбауер, цит. дело, стр. 96-100.

<sup>61</sup> Според една изјава од 1989 година, на Прецедателот на старешинството на Исламската заедница на Македонија, Хаџи Јакуп Селимовски, упатена кон пошироката јавност и кон Македонците муслумани, “националната преродба на Македонциите муслумани не ја зајрозува нивната религиска припадност”. Види, Лиманоски, Нијази, Исламската религија и..., стр. 103.

<sup>62</sup> Fraenkel, цит. дело, стр. 161.

<sup>63</sup> Ibidem.

<sup>64</sup> Оцески, цит. дело, стр. 44,45. Во насока на изразување на револт и протест кон користењето на пејоративниот назив “*Торбеш*” од страна на христијанското мнозинство најдобар репрезент е поетската творба на Саме Жарновски “Не викајте ме Торбеш”. Види, Лиманоски, Нијази, Исламизацијата и етничките промени..., стр. 375.

доживува како одметништво и нелојалност, што пак кај Македонците муслумани се перципира како проектирање на чувство на колективна историска вина, која од нивните предци се пренесува на нив самите. Сето ова предизвикува конфузија кога се работи за колективниот, а особено за националниот идентитет. Матицата на македонскиот народ ги отфрла Македонците муслумани како дел од единствената нација; Турците и покрај тоа што Македонците муслумани почнале да кокетираат како вистински Турци, не ги сметаат за свои, како што и албанскиот фактор ги смета за туѓи, неприпадници на нивната група<sup>65</sup>. Македонците муслумани се чувствуваат растргнати помеѓу другите етнички Македонци, кон кои чувствуваат национална лојалност. Како и кон истоверните Турци и Албанци, чии политички ставови истовремено ги чувствуваат за неприфатливи. Маргинализирањето на Македонците муслумани од страна на албанските и турските групи, значајно ги зголеми нивните националистички чувства<sup>66</sup>. Недоволно развиеното националното чувство, примарно, спонтано се изразува низ обичаите, фолклорот и менталитетот.

Македонците муслумани ја доживуваат судбината на идентитетски маргинализирана група<sup>67</sup>. Околу проблемот на маргинализираните групи, според есејот на Чарлс Тейлор “Политика на Признавањето”, идентитетот делумно се обликува со признавањето или со неговото изоставување. Често, со погрешното признавање на другите, на личностите или групите, може да им се нанесе вистинска штета, доколку лубето околу нив, или целото општество им возвратат на нивната насмевка со ограничувачки, презирачки и понижувачки одраз. Непризнавањето или погрешното признавање може да штети, може да биде форма на притисок, со тоа што некого го затвора во лажен, редуциран и искривен облик на постоење<sup>68</sup>. Идентитетот ги вклучува улогите од интегративна природа кои не се менуваат лесно и се пренесуваат генерациски. Во современите плурални општества лубето кои се декларираат како припадници на “группа со минорен стапус” во општеството, честопати

<sup>65</sup> Лиманоски, Нијази, *Исламската религија и...*, стр. 104.

<sup>66</sup> Пери, Данкан, *Политиката на тирероти, Македонското револуционерно движење 1893-1903*, Магор, Скопје, 2001, 241,242.

<sup>67</sup> Оваа заедница се чувствува во најмала рака како да не знае каде припаѓа, отфрлена од сите страни во константна потрага по својот идентитет. Оди во Турска те викаат гаур, овде арнаутите ни велат каури, затоа што збореме Македонски, а пак Македонците (христијани) нами ни наречуваат шиптари, зашто имаме муслуманска вера (според кажувањата на Агим Илјазовски, роден 1941, го изјавил во 1981 година.). Види, Лиманоски, Нијази, *Исламизацијата и етничките промени...*, стр. 302.

<sup>68</sup> Noris, Dejvid, E. Balkanski mit, pitanja identiteta i modernosti, Geopolitika Beograd, 1999, стр. 68.

се растргнати помеѓу идентитетот на “минорната група” и идентитетите на поширокото општество<sup>69</sup>.

На крајот, би сакал да се задржам на уште еден сегмент кој се однесува примарно на јазичната посебност на оваа група, но во исто време имплицитно не се посочува на македонската јазична припадност.. Македонците муслимани, за својот говор многу често знаат да кажат дека зборуваат “нашински”<sup>70</sup>. Македонскиот мајчин јазик кај исламизираното македонско население, честопати бил идентификуван како “нашински”. Овој јазик го означува “славомакедонскиот” потекло на населението и е основа за зачувувањето на етничкиот идентитет. Оттука, нема народен говор на исламизираното население во Македонија што со својата целосна граматичка структура и со својот основен речнички фонд не се вклопува природно, како нејзин составен, системски дел, во македонската дијајестема, т.е. во Македонскиот јазик како систем на дијалекти<sup>71</sup>.

Според пишувањата на Радован Томашевиќ, од 1989 година: “Променливоста и колебливоста на овој дел на словенското население, Шарпланинскиите нашинци (се мисли на Горанската група) и исламизираните Македонци во Македонија, не е никаква нивна карактерна особина, туку последица на условите и околништите, пред се, политички, под кои тие живеат и се наоѓаат, тројејќи отворен најад врз нивното височински национален идентитет и можността да то бранат, лишени и од најмала поддршка на државата, морало да се сведе на нивно молчење, затворање и некој вид етничка мимикрија”<sup>72</sup>.

<sup>69</sup> Ташевска, Фросина, Албанциите и Македонциите: Етничката интеграција во Република Македонија, пред и после конфликтот од 2001 година (Магистерски труд), Институт за социологија, Скопје, 2004, стр. 30,31.

<sup>70</sup> Велија Дестаноски зборува роден во с. Долно Количани во 1877 година, во 1981 година изјавил дека биле населени од Река во Дебарско, велејќи “од време си зборувме нашински”. Види, Лиманоски, Нијази, Исламизацијата и етничките промени..., стр. 324 и 301. Овој случај се поклопува со денешната состојба со “нашинскиот” идентитет на т.н dopii makedones во Егејскиот дел на Македонија. Епитетот “нашински” и денес се користи од христијаните “славофони” (dopii makedones), како што Каракасиду (Каракасиду, 2002) ги нарекува Македонците во егејскиот дел на Македонија, како израз на недоизградениот и конфузен национален и етнички идентитет.

<sup>71</sup> Корубин, цит. дело, стр. 126.

<sup>72</sup> Гулиоски, Џеват, Градот Дебар и Македонците муслимани, процеси на миграции, етноасимилијација, јазил и култура од 80-те години на XX век. Во Одбрана и заштита на мајчиниот Македонски јазик и етнос кај исламизираните Македонци, Републичка заедница на културно-научните манифестации на Македонците муслимани Скопје, 1995, стр. 83.